

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 7

Вторник, 03 мај 2022 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.
97. Решение за објавување на прописите и другите акти донесени на 9-та седница на Советот на општина Струмица	4

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
98. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година	8	104. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2022 година	68
99. Одлука за измена на Одлуката резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година	66	105. Одлука за доделување парична помош на Антонио Костов од Струмица	69
100. Одлука за давање на трајно користење на мрежата на јавното осветлување на територијата на Општина Струмица	66	106. Одлука за доделување парична помош на Христина Николовска Шлупков од Струмица	69
101. Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен објект на МПЦ – ОА-Струмичка Православна Епархија	67	107. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, Плански период 2021-2026 година	69
102. Одлука за донесување на Општински политики на општина Струмица за поддршка на децата со надмината возраст надвор од образовниот систем ..	67	108. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, Плански период 2021-2026 година	70
103. Одлука за утврдување на Предлог за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево .	68	109. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица	71

- | | |
|---|---|
| <p>110. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1073/1, КО Банско 71</p> <p>111. Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1258/2, КО Габрово 72</p> <p>112. Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2715 КО Банско-вон-гр 72</p> <p>113. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2372, КО Свидовица 73</p> <p>114. Одлука за воспоставување на меѓу-општинска соработка за обезбедување услуги од Општина Струмица за потребите на Општина демир Капија од областа на градежната инспекција 73</p> <p>115. Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022, извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот 74</p> <p>116. Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ –Струмица - во ликвидација 75</p> <p>117. Програма за измени на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот за 2022 година 75</p> <p>118. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година 76</p> <p>119. Програма за измена и дополнување на Програмата активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година 76</p> | <p>120. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година 78</p> <p>121. Програма за измена и дполнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година 79</p> <p>122. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година 79</p> <p>123. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година 80</p> <p>124. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година 81</p> <p>125. Програма за измени и дополнувања на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година 82</p> <p>126. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година 83</p> <p>127. Заклучок за давање согласност на Статутот на ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица 84</p> <p>128. Заклучок за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишен план за вработување на ООМУ „Боро Џони“ Струмица 84</p> <p>129. Заклучок за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни кучиња на ЈПЗБК „Стационар –Лана“ Струмица за 2022 година 85</p> <p>130. Заклучок за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на програмата за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2022 година 85</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>131. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2022 година за периодот 01.01 - 31.03.2022 година 85</p> <p>132. Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишната сметка со Годишен извештај, финансиски извештаи, објаснувачки белешки и биланси ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година 86</p> <p>133. Заклучок за давање согласност на Одлуката за отстапување на моторно возило (автосмеќар) донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец Струмица 86</p> <p>134. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година 86</p> <p>135. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2021 година 87</p> <p>136. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2021 година 87</p> <p>137. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2021 година . 87</p> <p>138. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2021 година 87</p> <p>139. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2021 година 88</p> | <p>140. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2021 година 88</p> <p>141. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2021 година 88</p> <p>142. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2021 година 88</p> <p>143. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2021 година .. 89</p> <p>144. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2021 година 89</p> <p>145. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2021 година 89</p> <p>146. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2021 година 90</p> <p>147. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2021 година 90</p> <p>148. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2021 година .. 90</p> |
|--|--|
-

97.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе:

Решение**за објавување на прописите и другите
акти донесени на 9-та седница на
Советот на општина Струмица**

I. Се објавуваат прописите и другите акти донесени на 9-та седница на Советот на општина Струмица, одржана на 28.04.2022 година и тоа:

1. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр.08-2988/1 од 29.04.2022 година;
2. Одлука за измена на Одлуката резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година, бр.08-2989/1 од 29.04.2022 година;
3. Одлука за давање на трајно користење на мрежата на јавното осветлување на територијата на Општина Струмица, бр.08-2990/1 од 29.04.2022 година;
4. Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен објект на МПЦ –ОА-Струмичка Православна Епархија, бр.08-2991/1 од 29.04.2022 година;
5. Одлука за донесување на Општински политики на општина Струмица за поддршка на децата со надмината возраст надвор од образовниот систем, бр.08-2992/1 од 29.04.2022 година;
6. Одлука за утврдување на Предлог за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево, бр.08-2993/1 од 29.04.2022 година;
7. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2022 година, бр.08-2994/1 од 29.04.2022 година;
8. Одлука за доделување парична помош на Антонио Костов од Струмица, бр.08-2995/1 од 29.04.2022 година;
9. Одлука за доделување парична помош на Христина Николовска Шлупков од Струмица, бр.08-2996/1 од 29.04.2022 година;
10. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, Плански период 2021-2026 година, бр.08-2997/1 од 29.04.2022 година;
11. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, Плански период 2021-2026 година, бр.08-2998/1 од 29.04.2022 година;

12. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица, бр.08-2999/1 од 29.04.2022 година;
13. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1073/1, КО Банско, бр.08-3000/1 од 29.04.2022 година;
14. Одлука за утврдување на неисполети услови за донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.1258/2, КО Габрово, бр.08-3001/1 од 29.04.2022 година;
15. Одлука за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2715 КО Банско-вон-гр, бр.08-3002/1 од 29.04.2022 година;
16. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.2372, КО Свидовица, бр.08-3003/1 од 29.04.2022 година;
17. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка за обезбедување услуги од Општина Струмица за потребите на Општина Демир Капија од областа на градежната инспекција, бр.08-3004/1 од 29.04.2022 година;
18. Одлука за усвојување на почетниот биланс, годишните сметки за 2021 и 2022, извештајот за материјалното и финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и одобрување на работата на ликвидаторот, бр.08-3005/1 од 29.04.2022 година;
19. Одлука за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ –Струмица - во ликвидација, бр.08-3006/1 од 29.04.2022 година;
20. Програма за измени на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот за 2022 година, бр.08-3007/1 од 29.04.2022 година;
21. Програма за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година, бр.08-3008/1 од 29.04.2022 година;
22. Програма за измена и дополнување на Програмата активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година, бр.08-3009/1 од 29.04.2022 година;
23. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, бр.08-3010/1 од 29.04.2022 година;

24. Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, бр.08-3011/1 од 29.04.2022 година;
25. Програма за измена и дополнување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година, бр.08-3012/1 од 29.04.2022 година;
26. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година, бр.08-3013/1 од 29.04.2022 година;
27. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година, бр.08-3014/1 од 29.04.2022 година;
28. Програма за измени и дополнувања на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година, бр.08-3015/1 од 29.04.2022 година;
29. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година, бр.08-3016/1 од 29.04.2022 година;
30. Заклучок за давање согласност на Статутот на ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица, бр.08-3017/1 од 29.04.2022 година;
31. Заклучок за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишен план за вработување на ООМУ „Боро Џони“ Струмица, бр.08-3018/1 од 29.04.2022 година;
32. Заклучок за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни кучиња на ЈПЗБК „Стационар – Лана“ Струмица за 2022 година, бр.08-3019/1 од 29.04.2022 година;
33. Заклучок за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на програмата за работа на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2022 година, бр.08-3020/1 од 29.04.2022 година;
34. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ – Струмица за 2022 година за периодот 01.01 -31.03.2022 година, бр.08-3021/1 од 29.04.2022 година;
35. Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишната сметка со Годишен извештај, финансиски извештаи, објаснувачки белешки и биланси ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година, бр.08-3022/1 од 29.04.2022 година;
36. Заклучок за давање согласност на Одлуката за отстапување на моторно возило (автосмеќар) донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец Струмица, бр.08-3023/1 од 29.04.2022 година;
37. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година, бр.08-3024/1 од 29.04.2022 година;
38. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2021 година, бр.08-3025/1 од 29.04.2022 година;

39. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2021 година, бр.08-3026/1 од 29.04.2022 година;
40. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2021 година, бр.08-3027/1 од 29.04.2022 година;
41. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2021 година, бр.08-3028/1 од 29.04.2022 година;
42. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2021 година, бр.08-3029/1 од 29.04.2022 година;
43. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2021 година, бр.08-3030/1 од 29.04.2022 година;
44. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2021 година, бр.08-3031/1 од 29.04.2022 година;
45. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2021 година, бр.08-3032/1 од 29.04.2022 година;

46. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2021 година, бр.08-3033/1 од 29.04.2022 година;
47. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2021 година, бр.08-3034/1 од 29.04.2022 година;
48. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2021 година, бр.08-3035/1 од 29.04.2022 година;
49. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2021 година, бр.08-3036/1 од 29.04.2022 година;
50. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2021 година, бр.08-3037/1 од 29.04.2022 година; и
51. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2021 година, бр.08-3038/1 од 29.04.2022 година.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3039/2 Општина Струмица
03.05.2022 год. Градоначалник
Струмица Костадин Костадинов с.р.

.....

98.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а**за измени и дополнувања на Буџетот на општина Струмица за 2022 година****1. Општ дел****Член 1**

Буџетот на Општина Струмица за 2022 година се состои од:

	Буџет	Ребаланс
I. Вкупни приходи	1.137.943.453	1.182.141.974
Даночни приходи	329.896.191	329.896.191
Неданочни приходи	50.756.706	51.556.706
Капитални приходи	58.500.000	58.500.000
II. Приходи од дотации	605.006.818	605.006.818
Приходи од трансфери	72.304.344	79.304.344
Приходи од донации	21.479.394	57.877.915
I. Вкупни расходи	1.339.558.259	1.403.545.052
Од утврдени намени	1.336.258.259	1.400.245.052
Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II. Дефицит	- 201.614.806	-221.403.078
III. Финансирање	201.614.806	221.403.078
Прилив	201.614.806	221.403.078
Домаш.задолжување		0
Депозит	201.614.806	221.403.078
Одлив		0
Отплата на главница		0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
662.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	0	0	0	1.339.558.259
1.403.545.052													
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	329.896.191	329.896.191	0	0	0	0	0	0	0	0	329.896.191	329.896.191
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
713	Даноци на имот	87.000.000	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000	87.000.000
717	Даноци на специфични услуги	226.396.191	226.396.191	0	0	0	0	0	0	0	0	226.396.191	226.396.191
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.007.126	15.007.126	35.749.580	36.549.580	0	0	0	0	0	0	50.756.706	51.556.706
722	Глоби, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надоместоци	500.000	500.000	32.246.080	33.046.080	0	0	0	0	0	0	32.746.080	33.546.080
725	Други неданочни приходи	10.507.126	10.507.126	3.503.500	3.503.500	0	0	0	0	0	0	14.010.626	14.010.626
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	58.500.000	58.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500.000	58.500.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	249.105.015	274.939.665	0	0	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	900.405.362	963.592.155
741	Трансфери од други нивоа на власт	249.105.015	274.939.665	0	0	629.820.953	630.075.494	0	898.081	0	0	878.925.968	905.714.240
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.479.394	57.877.915	0	0	21.479.394	57.877.915

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Бюџетски расходи		Расходи од самодинамички активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс	Бюџет	Ребаланс
652.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052		
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	106.785.607	106.785.607	0	0	489.085.118	489.339.659	0	0	0	0	595.870.725	596.125.266
401	Основни плати	71.709.332	71.709.332	0	0	351.610.138	351.864.679	0	0	0	0	423.319.470	423.574.011
402	Придонеси за социјално осигурување	24.916.275	24.916.275	0	0	137.474.980	137.474.980	0	0	0	0	162.391.255	162.391.255
404	Надоместоци	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	10.160.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕОИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (напредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	127.087.466	114.637.116	34.249.580	35.049.580	115.921.700	112.878.735	6.179.394	11.948.733	0	0	283.438.140	274.514.164
420	Патни и дневни расходи	850.000	850.000	549.000	549.000	0	0	1.268.600	1.268.600	0	0	2.668.600	2.668.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.450.000	30.612.000	5.327.500	5.955.500	20.558.000	21.718.000	0	0	0	0	67.335.500	58.285.500
423	Материјали и ситен инвентар	13.165.985	14.532.188	12.296.080	12.391.080	4.759.300	4.424.300	361.490	612.490	0	0	30.582.855	31.960.058
424	Поправки и тековно одржување	37.940.000	39.137.247	2.684.500	2.684.500	17.791.400	15.858.400	0	0	0	0	58.415.900	57.680.147
425	Договорни услуги	15.737.800	16.833.000	10.122.500	10.189.500	63.523.000	61.588.035	4.448.304	9.358.643	0	0	93.831.604	97.979.178
426	Други тековни расходи	10.740.881	5.983.881	950.000	950.000	820.000	820.000	0	323.000	0	0	12.510.881	8.076.881
427	Привремени вработувања	7.202.800	6.688.800	2.320.000	2.320.000	8.470.000	8.470.000	100.000	385.000	0	0	18.092.800	17.863.800
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	50.367.064	63.412.301	0	0	0	3.042.965	15.300.000	20.122.373	0	0	65.667.064	86.577.639
463	Трансфери до невладини организации	13.986.812	13.986.812	0	0	0	0	0	0	0	0	13.986.812	13.986.812
464	Разни трансфери	36.380.252	49.425.489	0	0	0	3.042.965	15.300.000	20.122.373	0	0	51.680.252	72.590.827
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	364.718.195	399.957.958	1.500.000	1.500.000	24.814.135	24.814.135	0	26.505.890	0	0	391.032.330	442.777.983
480	Купување на опрема и машини	8.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	8.150.000	0	0	8.500.000	15.650.000
482	Други градежни објекти	322.018.195	331.457.958	0	0	24.814.135	24.814.135	0	20.355.890	0	0	346.832.330	376.627.983
483	Купување на мебел	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.000.000
485	Вложувања и финансиски средства	5.500.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	25.000.000
486	Купување на возила	0	6.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	8.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	22.700.000	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700.000	15.500.000

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	364.718.195	389.957.958	1.500.000	1.500.000	24.814.135	24.814.135	0	26.505.890	0	0	391.032.330	442.777.983
480	Купување на опрема и машини	8.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	6.150.000	0	0	8.500.000	15.650.000
482	Други градежни објекти	322.018.195	331.457.958	0	0	24.814.135	24.814.135	0	20.355.890	0	0	346.832.330	376.627.983
483	Купување на мебел	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	5.500.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	25.000.000
486	Купување на возила	0	6.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	8.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	22.700.000	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700.000	15.500.000

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самфинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
		287.790.137	288.385.024	34.249.580	35.049.580	605.006.818	605.261.359	21.479.394	32.071.106	0	0	0	948.525.929
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	106.785.807	106.785.807	0	0	489.085.118	489.339.659	0	0	0	0	595.870.725	596.125.266
401	Основни плати	71.709.332	71.709.332	0	0	351.610.138	351.864.679	0	0	0	0	423.319.470	423.574.011
402	Придоноси за социјално осигурување	24.916.275	24.916.275	0	0	137.474.980	137.474.980	0	0	0	0	162.391.255	162.391.255
404	Надоместоци	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.160.000	10.160.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	127.087.466	114.637.116	34.249.580	35.049.580	115.921.700	112.878.735	6.179.394	11.948.733	0	0	283.438.140	274.514.164
420	Патни и дневни расходи	850.000	850.000	549.000	549.000	0	0	1.289.600	1.289.600	0	0	2.668.600	2.668.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	41.450.000	30.612.000	5.327.500	5.955.500	20.559.000	21.718.000	0	0	0	0	67.335.500	58.265.500
423	Материјали и ситен инвентар	13.165.985	14.532.188	12.296.080	12.391.080	4.759.300	4.424.300	381.490	612.490	0	0	30.582.855	31.980.058
424	Поправки и тековно одржување	37.940.000	39.137.247	2.684.500	2.684.500	17.791.400	15.959.400	0	0	0	0	58.415.900	57.690.147
425	Договорни услуги	15.737.800	16.833.000	10.122.500	10.199.500	63.523.000	61.568.035	4.448.304	9.388.643	0	0	93.831.604	97.979.178
426	Други тековни расходи	10.740.881	5.983.881	950.000	950.000	820.000	820.000	0	323.000	0	0	12.610.881	8.076.881
427	Приземени вработувања	7.202.800	6.688.800	2.320.000	2.320.000	8.470.000	8.470.000	100.000	385.000	0	0	18.092.800	17.983.800
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	50.367.064	63.412.301	0	0	0	3.042.965	15.300.000	20.122.373	0	0	65.667.064	86.577.639
463	Трансфери до невладини организации	13.986.812	13.986.812	0	0	0	0	0	0	0	0	13.986.812	13.986.812
464	Разни трансфери	36.380.252	49.425.489	0	0	0	3.042.965	15.300.000	20.122.373	0	0	51.680.252	72.590.827

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		678.342.982	36.549.580	630.075.494	58.576.996	0	1.403.545.052
701	ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ	157.060.337	0	0	30.400.000	0	187.460.337
7011	ИЗВЕШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	150.205.574	0	0	0	0	150.205.574
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	6.854.763	0	0	30.400.000	0	37.254.763
703	ЈАВЕН РЕД И МИР	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
704	ЕКОНОМСКИ РАБОТИ	247.868.195	0	0	0	0	247.868.195
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	80.418.195	0	0	0	0	80.418.195
7045	ТРАНСПОРТ	32.450.000	0	0	0	0	32.450.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0	0
705	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	87.800.000	0	0	11.862.638	0	99.662.638
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	43.500.000	0	0	11.862.638	0	55.362.638
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	34.300.000	0	0	0	0	34.300.000
706	ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	98.300.000	0	0	699.081	0	98.999.081
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	699.081	0	35.999.081
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
708	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	41.985.000	1.013.500	12.374.159	1.300.000	0	56.672.659
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	19.985.000	1.013.500	12.374.159	1.300.000	0	34.672.659
709	ОБРАЗОВАНИЕ	19.304.250	35.536.080	605.401.335	13.315.277	0	673.556.942
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.542.250	22.986.080	352.418.824	0	0	385.947.154
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	8.762.000	12.550.000	252.982.511	13.315.277	0	287.609.788
710	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	11.025.200	0	0	1.000.000	0	12.025.200
7102	СТАРИ ЛИЦА	6.025.200	0	0	0	0	6.025.200

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИЈА НА ЕЛС

Ниво на: СТАВКА

		678.342.982	36.549.580	630.075.494	58.576.996	0	1.403.545.052
Фун. ста. Фун. код	О П И С	Б У Џ Е Т					
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	ВКУПНО
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.000.000	0	0	1.000.000	0	6.000.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7011	ИЗВТШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	150.205.574	0	0	0	0	150.205.574
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	0	0	0	0	7.721.395
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	123.284.179	0	0	0	0	123.284.179
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	6.854.763	0	0	30.400.000	0	37.254.763
M00	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	6.854.763	0	0	30.400.000	0	37.254.763
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	15.000.000	0	12.300.000	0	0	27.300.000
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000	0	12.300.000	0	0	26.300.000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000
GAB	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МАЛО	126.000.000	0	0	0	0	126.000.000
GA0	ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
GAG	НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
7044	РУДАРСТВО, ЗНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	80.418.195	0	0	0	0	80.418.195
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	100.000	0	0	0	0	100.000
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	66.018.195	0	0	0	0	66.018.195
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОЈ СВ. ИЛИЈА-ЧИФЛИГАНСКИ	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВРИ"	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
7045	ТРАНСПОРТ	32.450.000	0	0	0	0	32.450.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАКАЈОТ	12.350.000	0	0	0	0	12.350.000
JDA	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
JEA	ПАРКИРАЛИШТА	100.000	0	0	0	0	100.000
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	0	0	0	0	0	0
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	0	0
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	43.500.000	0	0	11.862.638	0	55.362.638
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J1A	ИЗГРАДЕБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12.500.000	0	0	11.862.638	0	24.362.638
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	34.300.000	0	0	0	0	34.300.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
JMB	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
RAV	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	35.300.000	0	0	699.081	0	35.999.081
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	0	0	0	0	6.300.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	0	0	699.081	0	10.699.081
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	17.200.000	0	0	0	0	17.200.000
J10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
JGA	ИЗГРАДЕБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И НАВОДНУВАЊЕ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
JAA	ИЗГРАДЕБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
7066	ДРУГИ ЖИВЕЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
JLA	ИЗГРАДЕБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
LAA	ИЗГРАДЕБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	19.985.000	1.013.500	12.374.159	1.300.000	0	34.672.659
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	1.000.000	10.039.942	0	0	11.189.942
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	13.500	2.334.217	0	0	2.497.717
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	10.385.000	0	0	0	0	10.385.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.000.000	0	0	1.300.000	0	3.300.000
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
	КАВ КИНО САЛА	100.000	0	0	0	0	100.000
	КАД МУЗЕЈ НА СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ	700.000	0	0	0	0	700.000
	КАС МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	10.542.250	22.986.080	352.418.824	0	0	385.947.154
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.406.047	7.416.000	296.383.736	0	0	309.205.783
NA4	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.085.000	0	0	0	0	3.085.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	2.051.203	15.570.080	56.035.088	0	0	73.656.371
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	8.762.000	12.550.000	252.982.511	13.315.277	0	287.609.788
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	262.000	11.050.000	252.982.511	13.315.277	0	277.609.788
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	8.500.000	1.500.000	0	0	0	10.000.000
7102	СТАРИ ЛИЦА	6.025.200	0	0	0	0	6.025.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6.025.200	0	0	0	0	6.025.200
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.000.000	0	0	1.000.000	0	6.000.000
V4B	ДЕТСКА ГРАДИНКА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
X10	РОДОВА ЕДНАКВОСТ	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2.000.000

678.342.982

36.549.580

630.075.494

58.576.996

0

1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000
ПРИХОДИ:												
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000
РАСХОДИ:												
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
401 Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404 Надоместоци	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700.000	7.700.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
401 Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404 Надоместоци	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

662.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	7.721.395
ПРИХОДИ:													
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	7.721.395
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придонеси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
428	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.810.982	2.810.982	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.982	2.810.982
463	Трансфери до невладини организации	310.982	310.982	0	0	0	0	0	0	0	0	310.982	310.982
464	Разни трансфери	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.721.395	7.721.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7.721.395	7.721.395
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401	Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402	Придонеси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
428	Други тековни расходи	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.810.982	2.810.982	0	0	0	0	0	0	0	0	2.810.982	2.810.982
463	Трансфери до невладини организации	310.982	310.982	0	0	0	0	0	0	0	0	310.982	310.982
464	Разни трансфери	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експланација	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
Е0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	128.084.179	123.264.179	0	0	0	0	0	0	0	0	128.084.179	123.264.179
ПРИХОДИ :													
Е00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	128.084.179	123.264.179	0	0	0	0	0	0	0	0	128.084.179	123.264.179
РАСХОДИ :													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	86.689.179	86.689.179	0	0	0	0	0	0	0	0	86.689.179	86.689.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.760.000	4.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.760.000	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.045.000	33.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.045.000	33.225.000
420	Патни и дневни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.450.000	9.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.450.000	9.450.000
423	Материјали и ситен инвентар	7.360.000	6.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	6.340.000
424	Поправки и тековно одржување	2.990.000	4.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.000	4.190.000
425	Договорни услуги	5.295.000	5.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.295.000	5.295.000
426	Други тековни расходи	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
427	Приремени вработувања	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	3.100.000
464	Разни трансфери	2.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	3.100.000
Е00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	128.084.179	123.264.179	0	0	0	0	0	0	0	0	128.084.179	123.264.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	86.689.179	86.689.179	0	0	0	0	0	0	0	0	86.689.179	86.689.179
401	Основни плати	61.219.610	61.219.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.219.610	61.219.610
402	Придоноси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	4.760.000	4.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.760.000	4.760.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	39.045.000	33.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.045.000	33.225.000
420	Патни и дневни расходи	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.450.000	9.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.450.000	9.450.000
423	Материјали и ситен инвентар	7.360.000	6.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	6.340.000
424	Поправки и тековно одржување	2.990.000	4.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.990.000	4.190.000
425	Договорни услуги	5.295.000	5.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.295.000	5.295.000
426	Други тековни расходи	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.100.000
427	Приремени вработувања	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	3.100.000
464	Разни трансфери	2.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	3.100.000
		652.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
EA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА	5.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	6.500.000
ПРИХОДИ:													
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	5.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	6.500.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	6.500.000
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	5.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	6.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	6.500.000
480	Купување на опрема и машини	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F1	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
ПРИХОДИ:													
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000
425	Договорни услуги	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000

652.508.332 678.342.982 35.748.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
ПРИХОДИ:													
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425	Договори и услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
425	Договори и услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.546.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
652.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052		
FA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	82.818.195	80.318.195	0	0	0	0	0	0	0	0	82.818.195	80.318.195
ПРИХОДИ:													
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	84.018.195	88.018.195	0	0	0	0	0	0	0	0	84.018.195	88.018.195
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОК СВ. ИЛИЈА-ЧИЈОЛИГАНСКИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВРИ"	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	10.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.500.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	82.818.195	80.318.195	0	0	0	0	0	0	0	0	82.818.195	80.318.195
482	Други градежни објекти	80.318.195	75.818.195	0	0	0	0	0	0	0	0	80.318.195	75.818.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	4.500.000
FAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕ	64.018.195	66.018.195	0	0	0	0	0	0	0	0	64.018.195	66.018.195
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	64.018.195	66.018.195	0	0	0	0	0	0	0	0	64.018.195	66.018.195
482	Други градежни објекти	61.518.195	61.518.195	0	0	0	0	0	0	0	0	61.518.195	61.518.195
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	4.500.000
FAJ	РЕГУЛАЦИЈА НА ПОРОК СВ. ИЛИЈА-ЧИЈОЛИГАНСКИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
482	Други градежни објекти	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000
FAK	БУЛЕВАР "БРАТСТВО И ЕДИНСТВО"	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
FAL	УЛИЦА "23 ОКТОМВРИ"	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
FAM	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРИ	10.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.500.000
482	Други градежни објекти	10.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	5.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи			
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
FD	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
ПРИХОДИ:															
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
РАСХОДИ:															
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
482	Други градежни објекти	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
482	Други градежни објекти	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	699.081	0	0	10.000.000	10.699.081
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	699.081	0	0	10.000.000	10.699.081
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.881	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.857.119	8.857.119	0	0	0	0	0	699.081	0	0	8.857.119	9.556.200
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.830	2.555.830
464	Разни трансфери	6.301.289	6.301.289	0	0	0	0	0	699.081	0	0	6.301.289	7.000.370
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	699.081	0	0	10.000.000	10.699.081
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.142.881	1.142.881	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.881	1.142.881
425	Договорни услуги	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	502.000
426	Други тековни расходи	640.881	640.881	0	0	0	0	0	0	0	0	640.881	640.881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.857.119	8.857.119	0	0	0	0	0	699.081	0	0	8.857.119	9.556.200
463	Трансфери до невладини организации	2.555.830	2.555.830	0	0	0	0	0	0	0	0	2.555.830	2.555.830
464	Разни трансфери	6.301.289	6.301.289	0	0	0	0	0	699.081	0	0	6.301.289	7.000.370

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	GA ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ	128.000.000	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000.000	135.000.000
ПРИХОДИ:													
	GAB НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	126.000.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	126.000.000
	GAD ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
	GAG НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
РАСХОДИ:													
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	128.000.000	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000.000	135.000.000
	482 Други градежни објекти	128.000.000	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000.000	111.000.000
	485 Вложувања и нефинансиски средства	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
	486 Купување на возила	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
	GAB НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	126.000.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	126.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	126.000.000	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	126.000.000
	482 Други градежни објекти	126.000.000	108.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	108.500.000
	485 Вложувања и нефинансиски средства	0	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
	GAD ГАБРОВСКИ ВОДОПАДИ	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
	482 Други градежни објекти	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	486 Купување на возила	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
	GAG НОВ ГРАДСКИ ПАЗАР	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	482 Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетскирасходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J3	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	25.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	30.000.000
ПРИХОДИ:													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	25.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	30.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	20.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.800.000	12.800.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
464	Разни трансфери	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	25.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	30.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	20.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	17.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.800.000	12.800.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
464	Разни трансфери	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
ПРИХОДИ:													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
424	Поправки и тековно одржување	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.598.259 1.403.545.052

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000

ПРИХОДИ:

J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
-----	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
423	Материјали и опшен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	10.650.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.650.000	10.650.000

J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.350.000	12.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.350.000	12.350.000
423	Материјали и опшен инвентар	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
424	Поправки и тековно одржување	10.650.000	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.650.000	10.650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	652.508.332		678.342.982		35.749.580		36.549.580		629.820.953		630.075.494		21.479.394		58.576.996		0		1.339.558.259		1.403.545.052	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходу											
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
ПРИХОДИ:																							
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
РАСХОДИ:																							
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		
424	Поправки и тековно одржување	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	652.508.332	678.342.982	35.749.580	35.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000
ПРИХОДИ:													
JAA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	9.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	8.600.000
JAA	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	9.000.000
482	Други градежни објекти	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	9.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000	8.600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈД	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И МОСТОВИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
ПРИХОДИ:													
ЈДА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И ТРОТОАРИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
482	Други градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
ЈДА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ, ПАТИШТА И *	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
482	Други градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000

662.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

652.508.332		678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од догации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J1	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	42.500.000	42.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	42.500.000	54.362.638
ПРИХОДИ:													
J1A	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	12.500.000	24.362.638
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	42.500.000	42.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	42.500.000	54.362.638
482	Други градежни објекти	42.500.000	42.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	42.500.000	54.362.638
J1A	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	12.500.000	24.362.638
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	12.500.000	24.362.638
482	Други градежни објекти	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	11.862.638	0	0	12.500.000	24.362.638
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
482	Други градежни објекти	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	652.508.332		678.342.982		35.740.580		36.540.580		629.820.953		630.075.404		21.479.394		58.576.966		0		0		1.339.558.259		1.403.545.052	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JL	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
ПРИХОДИ:																									
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
JLA	ИЗГРАДА НА МРЕЖА ЗА ГАС	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0
489	Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.800.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
ЈМ	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		8.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	11.000.000
ПРИХОДИ:														
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ		5.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	8.000.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ:														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	11.000.000
482	Други градежни објекти		8.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	11.000.000
ЈМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ		5.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	8.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	8.000.000
482	Други градежни објекти		5.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	8.000.000
ЈМВ	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482	Други градежни објекти		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

662.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.963	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052
-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	---	---	---------------	---------------

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

662.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.073.494 21.479.394 58.576.966 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПРИХОДИ:

JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
-----	---------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

JNA	УРБАНА ОПРЕМА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
-----	---------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С		652.508.332		678.342.982		35.749.580		36.549.580		629.820.953		630.075.494		21.479.394		58.576.996		0		0		1.399.558.259		1.403.545.052			
				Буџет		Ребаланс		Расходи од самофинансирачки активности		Буџет		Ребаланс		Расходи од дотации		Буџет		Ребаланс		Расходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Зкупни расходи			
K2		МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0		150.000		13.500		13.500		2.334.090		2.334.217		0		0		0		0		2.347.590		2.497.717			
				ПРИХОДИ:																									
K20		МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0		150.000		13.500		13.500		2.334.090		2.334.217		0		0		0		0		2.347.590		2.497.717			
				РАСХОДИ:																									
40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0		0		0		0		2.334.090		2.334.217		0		0		0		0		2.334.090		2.334.217			
				401		Основни плати		0		0		0		1.680.540		1.680.667		0		0		0		0		1.680.540		1.680.667	
402		Придоноси за социјално осигурување		0		0		0		0		653.550		653.550		0		0		0		0		653.550		653.550			
				42		СТОКИ И УСЛУГИ		0		150.000		13.500		0		0		0		0		0		0		13.500		163.500	
421		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0		12.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12.000			
				423		Материјали и ситен инвентар		0		30.000		5.000		5.000		0		0		0		0		0		5.000		35.000	
425		Договорни услуги		0		60.000		3.500		3.500		0		0		0		0		0		0		0		3.500		63.500	
				426		Други тековни расходи		0		48.000		5.000		5.000		0		0		0		0		0		5.000		53.000	
K20		МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		0		150.000		13.500		13.500		2.334.090		2.334.217		0		0		0		0		2.347.590		2.497.717			
				40		ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0		0		0		2.334.090		2.334.217		0		0		0		0		2.334.090		2.334.217	
401		Основни плати		0		0		0		0		1.680.540		1.680.667		0		0		0		0		1.680.540		1.680.667			
				402		Придоноси за социјално осигурување		0		0		0		653.550		653.550		0		0		0		0		653.550		653.550	
42		СТОКИ И УСЛУГИ		0		150.000		13.500		13.500		0		0		0		0		0		0		13.500		163.500			
				421		Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0		12.000		0		0		0		0		0		0		0		0		12.000	
423		Материјали и ситен инвентар		0		30.000		5.000		5.000		0		0		0		0		0		0		5.000		35.000			
				425		Договорни услуги		0		60.000		3.500		3.500		0		0		0		0		0		3.500		63.500	
426		Други тековни расходи		0		48.000		5.000		5.000		0		0		0		0		0		0		5.000		53.000			

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
К3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	10.385.000
ПРИХОДИ:													
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	10.385.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	8.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.395.000	8.095.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	7.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.275.000	7.975.000
К30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	8.685.000	10.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.685.000	10.385.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
425	Договорни услуги	2.290.000	2.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	2.290.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.395.000	8.095.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.395.000	8.095.000
463	Трансфери до невладини организации	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
464	Разни трансфери	6.275.000	7.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.275.000	7.975.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.299 1.403.545.052

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.000.000	3.300.000
----	-----------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------

ПРИХОДИ:

K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.000.000	3.300.000
-----	-----------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------

РАСХОДИ:

42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	1.700.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	900.000	2.450.000
425	Договорни услуги	700.000	1.500.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	700.000	2.250.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	300.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	100.000	850.000
464	Разни трансфери	100.000	300.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	100.000	850.000

K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.000.000	3.300.000
-----	-----------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------

42	СТОКИ И УСЛУГИ	900.000	1.700.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	900.000	2.450.000
425	Договорни услуги	700.000	1.500.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	700.000	2.250.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000

46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	100.000	300.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	100.000	850.000
464	Разни трансфери	100.000	300.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	100.000	850.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
L0	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
ПРИХОДИ :													
L00	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
РАСХОДИ :													
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
L00	СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
463	Трансфери до невладини организации	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

652.508.332 678.342.982 35.749.380 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

652.508.332		678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052	
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
LA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
ПРИХОДИ:													
LA4	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
LA4	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
652.508.332	678.342.982	678.342.982	678.342.982	35.749.580	35.749.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052
МВ	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	1.854.763	6.854.763	0	0	0	0	15.400.000	30.400.000	0	0	17.254.763	37.254.763
ПРИХОДИ:													
МВ0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	1.854.763	6.854.763	0	0	0	0	15.400.000	30.400.000	0	0	17.254.763	37.254.763
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	100.000	2.919.339	0	0	100.000	2.919.339
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	51.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	2.160.339	0	0	0	2.160.339
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	323.000
427	Приземени вработувања	0	0	0	0	0	0	100.000	385.000	0	0	100.000	385.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.854.763	0	0	0	0	0	15.300.000	12.837.409	0	0	17.154.763	12.837.409
464	Разни трансфери	1.854.763	0	0	0	0	0	15.300.000	12.837.409	0	0	17.154.763	12.837.409
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	6.854.763	0	0	0	0	0	14.643.252	0	0	0	21.498.015
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	0	0	0	6.150.000
482	Други градежни објекти	0	6.854.763	0	0	0	0	0	8.493.252	0	0	0	15.348.015
МВ0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	1.854.763	6.854.763	0	0	0	0	15.400.000	30.400.000	0	0	17.254.763	37.254.763
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	100.000	2.919.339	0	0	100.000	2.919.339
423	Материјали и ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0	0	0	51.000
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	2.160.339	0	0	0	2.160.339
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	323.000	0	0	0	323.000
427	Приземени вработувања	0	0	0	0	0	0	100.000	385.000	0	0	100.000	385.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.854.763	0	0	0	0	0	15.300.000	12.837.409	0	0	17.154.763	12.837.409
464	Разни трансфери	1.854.763	0	0	0	0	0	15.300.000	12.837.409	0	0	17.154.763	12.837.409
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	6.854.763	0	0	0	0	0	14.643.252	0	0	0	21.498.015
480	Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	0	0	0	6.150.000
482	Други градежни објекти	0	6.854.763	0	0	0	0	0	8.493.252	0	0	0	15.348.015

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 628.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052													
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		4.262.800	5.406.047	7.116.000	7.416.000	296.301.000	296.383.736	0	0	0	0	307.679.800	309.205.783
ПРИХОДИ:													
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		4.262.800	5.406.047	7.116.000	7.416.000	296.301.000	296.383.736	0	0	0	0	307.679.800	309.205.783
РАСХОДИ:													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	260.135.300	260.218.036	0	0	0	0	260.135.300	260.218.036
401 Основни плати		0	0	0	0	187.297.416	187.390.152	0	0	0	0	187.297.416	187.390.152
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	72.837.884	72.837.884	0	0	0	0	72.837.884	72.837.884
42 СТОКИ И УСЛУГИ		4.262.800	5.406.047	7.116.000	7.416.000	36.165.700	33.855.700	0	0	0	0	47.544.500	46.677.747
420 Патни и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		0	0	241.000	541.000	10.395.000	11.555.000	0	0	0	0	10.636.000	12.096.000
423 Материјали и ситен инвентар		760.000	2.170.000	2.321.000	2.321.000	2.617.300	2.282.300	0	0	0	0	5.698.300	6.773.300
424 Поправки и тековно одржување		300.000	297.247	230.000	230.000	9.401.400	7.736.400	0	0	0	0	9.831.400	8.263.647
425 Договорни услуги		0	100.000	3.924.000	3.924.000	12.827.000	11.357.000	0	0	0	0	16.751.000	15.381.000
426 Други тековни расходи		0	150.000	145.000	145.000	545.000	545.000	0	0	0	0	680.000	840.000
427 Привремени вработувања		3.202.800	2.888.800	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	3.582.800	3.068.800
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	2.310.000	0	0	0	0	0	2.310.000
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	2.310.000	0	0	0	0	0	2.310.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ													
		4.262.800	5.406.047	7.116.000	7.416.000	296.301.000	296.383.736	0	0	0	0	307.679.800	309.205.783
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	260.135.300	260.218.036	0	0	0	0	260.135.300	260.218.036
401 Основни плати		0	0	0	0	187.297.416	187.390.152	0	0	0	0	187.297.416	187.390.152
402 Придоноси за социјално осигурување		0	0	0	0	72.837.884	72.837.884	0	0	0	0	72.837.884	72.837.884
42 СТОКИ И УСЛУГИ		4.262.800	5.406.047	7.116.000	7.416.000	36.165.700	33.855.700	0	0	0	0	47.544.500	46.677.747
420 Патни и дневни расходи		0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		0	0	241.000	541.000	10.395.000	11.555.000	0	0	0	0	10.636.000	12.096.000
423 Материјали и ситен инвентар		760.000	2.170.000	2.321.000	2.321.000	2.617.300	2.282.300	0	0	0	0	5.698.300	6.773.300
424 Поправки и тековно одржување		300.000	297.247	230.000	230.000	9.401.400	7.736.400	0	0	0	0	9.831.400	8.263.647
425 Договорни услуги		0	100.000	3.924.000	3.924.000	12.827.000	11.357.000	0	0	0	0	16.751.000	15.381.000
426 Други тековни расходи		0	150.000	145.000	145.000	545.000	545.000	0	0	0	0	680.000	840.000
427 Привремени вработувања		3.202.800	2.888.800	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0	3.582.800	3.068.800
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	2.310.000	0	0	0	0	0	2.310.000
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	2.310.000	0	0	0	0	0	2.310.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.814.135	252.814.135	6.079.394	13.315.277	0	0	270.175.529	277.609.788
ПРИХОДИ:													
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.814.135	252.814.135	6.079.394	13.315.277	0	0	270.175.529	277.609.788
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.076.000	150.244.376	0	0	0	0	150.076.000	150.244.376
401	Основни плати	0	0	0	0	108.054.720	108.223.096	0	0	0	0	108.054.720	108.223.096
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.021.280	42.021.280	0	0	0	0	42.021.280	42.021.280
42	СТОКИ И УСЛУГИ	232.000	262.000	11.050.000	11.050.000	77.924.000	77.191.035	6.079.394	8.279.394	0	0	95.285.394	96.782.429
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	1.269.600	1.269.600	0	0	1.269.600	1.269.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	9.331.000	9.331.000	0	0	0	0	10.338.500	10.338.500
423	Материјали и ситен инвентар	232.000	107.000	2.098.500	2.098.500	2.142.000	2.142.000	361.490	561.490	0	0	4.833.990	4.908.990
424	Поправки и тековно одржување	0	0	921.000	921.000	8.390.000	8.122.000	0	0	0	0	9.311.000	9.043.000
425	Договорни услуги	0	110.000	5.565.000	5.565.000	50.696.000	50.231.035	4.448.304	6.448.304	0	0	60.709.304	62.354.339
426	Други тековни расходи	0	45.000	250.000	250.000	275.000	275.000	0	0	0	0	525.000	570.000
427	Приземени вработувања	0	0	1.000.000	1.000.000	7.090.000	7.090.000	0	0	0	0	8.090.000	8.090.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	732.965	732.965	0	5.035.883	0	0	5.768.848	5.768.848
464	Разни трансфери	0	0	0	0	732.965	732.965	0	5.035.883	0	0	5.768.848	5.768.848
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	232.000	262.000	11.050.000	11.050.000	252.814.135	252.814.135	6.079.394	13.315.277	0	0	270.175.529	277.609.788
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	150.076.000	150.244.376	0	0	0	0	150.076.000	150.244.376
401	Основни плати	0	0	0	0	108.054.720	108.223.096	0	0	0	0	108.054.720	108.223.096
402	Придоноси за социјално осигурување	0	0	0	0	42.021.280	42.021.280	0	0	0	0	42.021.280	42.021.280
42	СТОКИ И УСЛУГИ	232.000	262.000	11.050.000	11.050.000	77.924.000	77.191.035	6.079.394	8.279.394	0	0	95.285.394	96.782.429
420	Плати и дневни расходи	0	0	208.000	208.000	0	0	1.269.600	1.269.600	0	0	1.269.600	1.269.600
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	1.007.500	1.007.500	9.331.000	9.331.000	0	0	0	0	10.338.500	10.338.500
423	Материјали и ситен инвентар	232.000	107.000	2.098.500	2.098.500	2.142.000	2.142.000	361.490	561.490	0	0	4.833.990	4.908.990
424	Поправки и тековно одржување	0	0	921.000	921.000	8.390.000	8.122.000	0	0	0	0	9.311.000	9.043.000
425	Договорни услуги	0	110.000	5.565.000	5.565.000	50.696.000	50.231.035	4.448.304	6.448.304	0	0	60.709.304	62.354.339
426	Други тековни расходи	0	45.000	250.000	250.000	275.000	275.000	0	0	0	0	525.000	570.000
427	Приземени вработувања	0	0	1.000.000	1.000.000	7.090.000	7.090.000	0	0	0	0	8.090.000	8.090.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	732.965	732.965	0	5.035.883	0	0	5.768.848	5.768.848
464	Разни трансфери	0	0	0	0	732.965	732.965	0	5.035.883	0	0	5.768.848	5.768.848

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135	0	0	0	0	24.814.135	24.814.135
		652.508.332	678.342.982	35.749.580	36.549.580	629.820.953	630.075.494	21.479.394	58.576.996	0	0	1.339.558.259	1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	652.508.332		678.342.982		35.749.580		36.549.580		629.820.953		630.075.494		21.479.394		58.576.996		0		0		1.339.558.259		1.403.545.052	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Заклучени расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
NA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	6.000.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.085.000		
ПРИХОДИ:																									
NAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	6.000.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.085.000		
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.085.000		
482	Други градежни објекти	0	1.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000		
483	Купување на мебел	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.000.000		
NAA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	6.000.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.085.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	3.085.000		
482	Други градежни објекти	0	1.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000		
483	Купување на мебел	6.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	2.000.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	11.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	13.500.000
ПРИХОДИ:													
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	11.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	13.500.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
426	Други тековни расходи	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	11.800.000
464	Разни трансфери	9.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	11.800.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	11.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	13.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
426	Други тековни расходи	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	9.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	11.800.000
464	Разни трансфери	9.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	11.800.000

652.508.332 678.342.982 35.749.580 36.549.580 629.820.953 630.075.494 21.479.394 58.576.996 0 0 1.339.558.259 1.403.545.052

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
РА	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:														
РАВ	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:														
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
482	Други градежни објекти	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАВ	ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
482	Други градежни објекти	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлнни расходи	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1.000.000	2.071.203	15.570.080	15.570.080	56.032.000	56.035.088	0	0	0	0	72.802.080	73.676.371
ПРИХОДИ:													
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1.000.000	2.071.203	15.570.080	15.570.080	56.032.000	56.035.088	0	0	0	0	72.802.080	73.676.371
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	54.200.000	54.203.088	0	0	0	0	54.200.000	54.203.088
401	Основни плати	0	0	0	0	38.900.000	38.903.088	0	0	0	0	38.900.000	38.903.088
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	2.051.203	15.570.080	15.570.080	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0	18.402.080	19.453.283
420	Патни и дневни расходи	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	1.000.000	3.985.000	3.985.000	832.000	832.000	0	0	0	0	5.797.000	5.797.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	1.051.203	7.749.080	7.749.080	0	0	0	0	0	0	7.749.080	8.800.283
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.420.000
425	Договорни услуги	0	0	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
427	Привремени вработувања	0	0	1.320.000	1.320.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.320.000	2.320.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
464	Разни трансфери	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	1.000.000	2.071.203	15.570.080	15.570.080	56.032.000	56.035.088	0	0	0	0	72.802.080	73.676.371
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	54.200.000	54.203.088	0	0	0	0	54.200.000	54.203.088
401	Основни плати	0	0	0	0	38.900.000	38.903.088	0	0	0	0	38.900.000	38.903.088
402	Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	2.051.203	15.570.080	15.570.080	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0	18.402.080	19.453.283
420	Патни и дневни расходи	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.000.000	1.000.000	3.985.000	3.985.000	832.000	832.000	0	0	0	0	5.797.000	5.797.000
423	Материјали и ситен инвентар	0	1.051.203	7.749.080	7.749.080	0	0	0	0	0	0	7.749.080	8.800.283
424	Поправки и тековно одржување	0	0	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	1.420.000	1.420.000
425	Договорни услуги	0	0	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
426	Други тековни расходи	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
427	Привремени вработувања	0	0	1.320.000	1.320.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.320.000	2.320.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
464	Разни трансфери	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА	6,000.000	6,025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.000	6,025.200
ПРИХОДИ:													
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6,000.000	6,025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.000	6,025.200
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	576.000
425	Договори услуги	550.800	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	576.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.449.200	5.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449.200	5.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	4.449.200	4.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.449.200	4.449.200
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	6,000.000	6,025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.000	6,025.200
42	СТОКИ И УСЛУГИ	550.800	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	576.000
425	Договори услуги	550.800	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.800	576.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.449.200	5.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.449.200	5.449.200
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	4.449.200	4.449.200	0	0	0	0	0	0	0	0	4.449.200	4.449.200

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	652.508.332		678.342.982		35.749.580		36.549.580		629.820.953		630.073.494		21.479.394		58.576.996		0		0		1.339.558.259		1.403.545.052	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000		14.000.000		0		0		12.300.000		12.300.000		0		0		0		0		28.300.000		28.300.000	
ПРИХОДИ:																									
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000		14.000.000		0		0		12.300.000		12.300.000		0		0		0		0		28.300.000		28.300.000	
РАСХОДИ:																									
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.886.015		10.886.015		0		0		12.300.000		12.300.000		0		0		0		0		23.186.015		23.186.015	
401	Основни плати	7.485.224		7.485.224		0		0		8.448.870		8.448.870		0		0		0		0		15.934.084		15.934.084	
402	Придоноси за социјално осигурување	3.400.791		3.400.791		0		0		3.851.130		3.851.130		0		0		0		0		7.251.921		7.251.921	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.113.985		3.113.985		0		0		0		0		0		0		0		0		3.113.985		3.113.985	
423	Материјали и опен инвентар	3.113.985		3.113.985		0		0		0		0		0		0		0		0		3.113.985		3.113.985	
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.000.000		14.000.000		0		0		12.300.000		12.300.000		0		0		0		0		28.300.000		28.300.000	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.886.015		10.886.015		0		0		12.300.000		12.300.000		0		0		0		0		23.186.015		23.186.015	
401	Основни плати	7.485.224		7.485.224		0		0		8.448.870		8.448.870		0		0		0		0		15.934.084		15.934.084	
402	Придоноси за социјално осигурување	3.400.791		3.400.791		0		0		3.851.130		3.851.130		0		0		0		0		7.251.921		7.251.921	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.113.985		3.113.985		0		0		0		0		0		0		0		0		3.113.985		3.113.985	
423	Материјали и опен инвентар	3.113.985		3.113.985		0		0		0		0		0		0		0		0		3.113.985		3.113.985	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
WA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
ПРИХОДИ:													
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
480	Купување на опрема и машини	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
WA0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
480	Купување на опрема и машини	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

652,508,332 678,342,982 35,749,580 36,549,580 629,820,953 630,075,494 21,479,394 58,576,996 0 0 1,339,558,259 1,403,545,052

Член 3

Одлуката за измени и дополнувања на Буџетот на општина Струмица за 2022 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 2988/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

99.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а

измена на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година

Член 1

Во член 1 од Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр 27/21) износот “2.500.000,00 денари” се заменува со износот од „4.500.000,00 денари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2989/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

100.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 14 став 1 точка 4 и член 20 точка 32 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а

за давање на трајно користење на мрежата на јавното осветлување на територијата на Општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се дава правото на трајно користење на мрежата на јавното осветлување на територијата на Општина Струмица од страна на основачот на ЈП „Паркиралишта“ Струмица (во понатамошниот текст- корисникот).

Член 2

Правото на трајно користење на мрежата на јавното осветлување од членот 1 на оваа Одлука опфаќа располагање со мрежата на јавното осветлување, грижа за неговата уредност и тековното одржување на електричната мрежа на јавно осветлување од страна на корисникот.

Член 3

Правото на трајно користење на мрежата на јавното осветлување го сочинуваат:

- приклучоци од категорија LV1.1 – јавно осветлување;
- светилките за улично осветлување кои се определени како броила од категоријата LV1.1 поставени во сите урбани и месни заедници на територијата на Општина Струмица;

- нисконапонска надземна и подземна мрежа за горенаведените броила.

Листата со местата на потрошувачка за приклучоците од ставот 1 на овој член е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Струмица да склучи Договор со корисникот на ова право, со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски за доделеното право на трајно користење на мрежата на јавното осветлување на територијата на Општина Струмица.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Струмица.

Бр.08-2990/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

101.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а

за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен објект на МПЦ – ОА - Струмичка Православна Епархија

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица ја ослободува МПЦ-ОА-Струмичка Православна Епархија, од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправен деловен објект во вредност од 871.958 денари.

Член 2

Предмет на ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус е бесправен деловен објект на КП бр. 1139/3 и КП бр. 1141 КО Водоча, со површина на деловен простор од 578 м², подлогија затворена од две страни со површина од 30м² и балкон со површина од 73 м².

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2991/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

102.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а

за донесување на Општински политики на Општина Струмица за поддршка на децата со надмината возраст надвор од образовниот систем

Член 1

Се донесуваат Општински политики на Општина Струмица за поддршка на децата со надмината возраст надвор од образовниот систем.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука се Општинските политики на Општина Струмица за поддршка на децата со надмината возраст надвор од образовниот систем бр. 09-1056/6 од 15.04.2022 година, со Акционен план за реализација на активности.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2992/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

103.

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на Предлог за
меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Струмица и Општина
Василево

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Предлог за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево бр. 09-2822/1 од 20.04.2022 година, поднесен од Градоначалникот на Општина Струмица.

Член 2

Утврдениот Предлог од член 1 на оваа Одлука и Процената за потребата од воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струмица и Општина Василево се доставуваат до Општина Василево, заради усвојување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник“ на Општина Струмица.

Бр.08-2993/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

104.

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019, 275/2019, 311/20 и 294/21), Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/22) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на вредноста на бодот
за пресметување на платите на
давателите на јавни услуги и на
директорот во ЈОУДГ „Детска радост“
Струмица за 2022 година

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за периодот од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година изнесува 81,6 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2994/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

105.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на
Антонио Костов од Струмица

Член 1

На Антонио Костов од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 50.000,00 денари, за лекување.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2995/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

106.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за доделување парична помош на
Христина Николовска Шлупков од
Струмица

Член 1

На Христина Николовска Шлупков од Струмица и се доделува парична помош во вкупен нето износ 50.000,00 денари, како помош во обезбедување на парични средства за лекување на нејзината ќерка Леона Шлупков.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2022 година и да се трансферираат на доставена трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2996/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

107.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Детален
урбанистички план за Блок 41/1, дел од
УЕ 5, во Струмица (Општина Струмица -
плански период 2021-2026 година)

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, плански период 2021-2026 година.

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина од 181058,7 m², и е дефиниран со Генералниот урбанистички план на град Струмица со граничен опфат:

- Од север со собирна улица бр. „1“
- Од југ по осовина на собирна улица бр. „15“
- Од запад со сервисна улица бр. „14-а“
- Од исток по осовината на новопланирана станбена улица чија траса се совпаѓа со границата на Урбан блок 41/2

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, општина Струмица, плански период 2021-2026 година, е изработен од ДПГИ „Вектор-90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со техн. број 044-2908/2018 од декември 2021 година и содржи:
текстуален дел (документациона основа и планска документација),
-графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок 41/1, дел од УЕ 5, во Струмица, општина Струмица, плански период 2021-2026 година, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2997/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

108.

Врз основа на член 13 и 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на Детален
урбанистички план за Блок 41/2, дел од
УЕ 5, во Струмица (Општина Струмица -
плански период 2021-2026 година)

Член 1

Се донесува Детален урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, Општина Струмица, плански период 2021-2026 година.

Член 2

Со овој Урбанистички план се опфаќа простор со површина 94.957,68m², и е дефиниран со Генералниот урбанистички план на град Струмица со граничен опфат:

- Од север кон собирна улица бр. „1“ на северната граница на планскиот опфат на градот
- Од југ по осовина на собирна улица бр. „15“
- Од исток по осовината на магистралната улица бр. „15-а“

- Од запад по осовината на новопланираната станбена улица чија траса се совпаѓа со границата на соседниот Урбан блок 41/1.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, општина Струмица, плански период 2021-2026 година, е изработен од ДПГИ „Вектор-90“ Томе ДООЕЛ Струмица, со техн. број 045-2908/2018 од декември 2021 година и содржи:

- текстуален дел (документациона основа и планска документација),
- графички приказ (документациона основа и планска документација),

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок 41/2, дел од УЕ 5, во Струмица, општина Струмица, плански период 2021-2026 година, се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2998/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

109.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со висина Су+П (сутерен и приземје), кој се наоѓа на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица, во сопственост на Република Северна Македонија.

СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.3) со висина Су+П (сутерен и приземје), кој се наоѓа на КП бр.7930 и КП бр.6239, КО Струмица се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2999/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

110.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10,

21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.1073/1,
КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.1073/1, КО Банско, во сопственост на Иман Шен, бр.202 с.Банско.

СТАНБЕНА КУЌА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.1073/1, КО Банско, се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3000/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

111.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за утврдување на неисполнети услови
за донесување на урбанистичко
планска документација за
проширување на плански опфат на КП
бр.1258/2, КО Габрово

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со висина По+П+1 (подрум, приземје и кат), кој се наоѓа на КП бр.1258/2, КО Габрово, во сопственост на ДПТУ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ Струмица, ул. 22-ри Декември бр.3.

СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (зграда бр.1) со висина По+П+1 (подрум, приземје и кат), кој се наоѓа на КП бр.1258/2, КО Габрово се наоѓа надвор од плански опфат, во близина на Заштитен споменик на природата - Моноспитвско блато и Споменик на природата на растителниот вид - осмунда регалис (папра).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3001/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

112.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а
за донесување на урбанистичко
планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2715 КО Банско-вон-
гр.

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.2715 КО Банско-вон-гр., во сопственост на Манавски Емилчо од Струмица, с. Моноспитово бр.29.

Според Урбанистичко планската документација донесена во 2013год., објектот ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр. 2715 КО Банско-вон-гр., се наоѓа во зона со намена Б5-хотелски комплекси.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3002/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

113.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.174/21), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11,

162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко планска
документација за проширување на
плански опфат на КП бр.2372,
КО Свидовица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.2372, КО Свидовица, во сопственост на Република Северна Македонија.

ВИКЕНД КУКА (зграда бр.1) со висина П (приземје), кој се наоѓа на КП бр.2372, КО Свидовица се наоѓа надвор од плански опфат.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3003/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

114.

Врз основа член 4 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 14 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02“), и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Струмица и
Општина Демир Капија

Член 1

Со оваа Одлука Општина Струмица воспоставува меѓуопштинска соработка со Општина Демир Капија за вршење работи од областа на градежната инспекција.

Член 2

Вршењето на определените работи од областа на градежната инспекција, ќе се реализира со договор помеѓу Градоначалникот на општина Струмица и Градоначалникот на општина Демир Капија, согласно член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3004/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

115.

Врз основа на член 539 од Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 38/1, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 290/20 и 215/21), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РСМ“ бр.5/02) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а
за усвојување на почетниот биланс,
годишните сметки за 2021 и 2022 и
извештајот за материјалното и
финансиското работење на
Заедничкото јавно претпријатие за
заловување на бездомни кучиња
„АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во
ликвидација и одобрување на работата
на ликвидаторот

Член 1

Основачите на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација: Општина Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Општина Радовиш и Општина Струмица, го усвојуваат билансот на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација, изготвен од ликвидаторот.

Основачите на заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА“- во ликвидација ги усвојуваат годишните сметки за 2021 и 2022 и извештајот за материјалното и финансиското работење на Претпријатието, изготвени од ликвидаторот.

Член 2

Ликвидаторот, постапката за бришење на Претпријатието врз основа на ликвидација ја спроведе во согласност со Законот за трговските друштва, начелата на објективност, документарност, стручност и совесност, па согласно тоа се одобрува работата на ликвидаторот.

Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација, Заедничкото јавно претпријатие „АСТРА-ЛУНА“- во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва.

Член 3

Одлуката е донесена да послужи пред Централниот регистар на РСМ во постапка за бришење на Претпријатието врз основа на ликвидација.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3005/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

116.

Врз основа на член 265 од Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/204, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 38/1, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 290/20 и 215/21), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РСМ“ бр.5/02) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О д л у к а

за бришење од Трговскиот регистар на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација и за разрешување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација

Член 1

Поради исполнети услови, односно завршување на постапката за ликвидација, Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација, да се брише од Трговскиот регистар, согласно Законот за трговски друштва.

Член 2

Сузана Стојкова, со адреса на ул. Иљо Шопов бр.15/6 од Струмица, се разрешува од функцијата ликвидатор на

Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица - во ликвидација.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-3006/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

117.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

Програма

за измена на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот за 2022 година

1. Во Г-1: Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21), се вршат следните измени:

Точка 13 се менува и гласи:

„13. Поддршка на програмски активности од граѓански организации во рамките на функционирањето на Нов НВО Центар во Општина Струмица, во висина од 699.081,00 денари, со што се променува и вкупната вредност на истата од 10.000.000,00 денари на 10.699.081,00 денари“

Воедно и во табелата точка 13 се менува и гласи:

13	Поддршка на програмски активности од граѓански организации во рамките на функционирањето на Нов НВО Центар во Општина Струмица	699.081,00											Интерна законска процедура	Опш - тина
----	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3007/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Маријан Даскаловски с.р.

.....

118.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за
2022 година**

1. Во Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21) се врши следната измена:

Во глава 5. Финансирање - Програма Г2 - износот од „5.000.000 денари“ се брише.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3008/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

119.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица поврзани со
спроведување на проекти финансирани
од фондовите на Европската Унија за
2022 година**

I. Во Програмата за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава

4. Активности во став 2 зборот „три“, се заменува со зборот „четири“

По точка

A1. Подготовка на проекти и нивно аплицирање до меѓународни донатори:

Се додава:

„A1.1. Спроведување на проект „Струмица - Паметен вело град“ финансиран од Европската Унија преку Програмата „ЕУ за општините“

Проектот „Струмица - Паметен вело град“ е во почетна фаза на реализација, во рамки на кој ќе се реализираат следните активности: мапирање, обележување и изградба на велосипедски патеки, воспоставување и развој на паметен систем за самоизнајмување на велосипеди, како и активности за јакнење на капацитетите и подигнување на јавната свест. Овој проект е финансиран од ЕУ во рамките на Програмата „ЕУ за општините“.

A1.2. Спроведување на проект за прекугранична соработка „Мрежа на велосипедски градови“ (Акроним: „Велосипедски градови“)

Проектот за прекугранична соработка „Мрежа на велосипедски градови“ (Акроним: „Велосипедски градови“) е во фаза на преговори односно завршна фаза пред потпишување на договорот за грант (донација). Проектот има за цел создавање на рекреативна велосипедска инфраструктура во Град Струмица и ги содржи следните активности: Вело Зона Градски Парк Струмица - Изградба на Велосипедска адреналинска патека („Pump track“ патека), уредување на Вело Полигон за деца - Градски Парк Струмица, уредување на планински велосипедски патеки на месноста Чам Чифлик, поставување на Станици за поправка на велосипеди,

подготовка на мастер-план за идни проекти на Општина Струмица од областа на велосипедизмот и активности за прекугранична соработка меѓу проектните партнери. Овој проект е финансиран од ЕУ во рамките на Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка со Република Грција 2014-2020“,

Во глава 5 Финансирање

Текстот:

„Предвидените проектни активности во рамките на оваа Предлог-Програма, со вкупна вредност од 17.254.763,00 денари, ќе бидат финансирани, преку донации од фондовите на Европската Унија и од Буџетот на општина Струмица. Донациите во износ од 15.400.000,00 денари се 100% грантови, додека за времено финансирање на проектни активности и/или финансирање на непредвидени активности кои се од суштинско значење за реализација на планираните активности се предвидени 1.854.763,00 денари.

Во текот на 2021 година, од Буџетот на општина Струмица времено беа издвоени 6.835.000,00 денари за финансирање на активностите на проектите до верификација на трошоците, кои во текот на 2022 година ќе бидат вратени во Буџетот на општина Струмица. Дел од прикажаните донации, во вредност од 6.000.000,00 денари се наменети за трансфер до општина Кустендил, Р. Бугарија заради спроведување на проектни активности на територија на Р. Бугарија и истите ќе се реализираат во зависност од степенот на реализација на активности за кои одговорна е Општина Кустендил“.

Се брише и се заменува со текстот:

„Предвидените проектни активности во рамките на оваа Предлог-Програма, со вкупна вредност од 37.254.763,00 денари, ќе бидат финансирани преку донации од фондовите на Европската Унија и од Буџетот на општина Струмица. Донациите

во износ од 30.400.000,00 денари се 100% грантови, додека за времено финансирање на проектни активности и/или финансирање на непредвидени активности кои се од суштинско значење за реализација на планираните активности се предвидени 6.854.763,00 денари.

Во рамки на предвидениот износ за времено финансирање на проектните активности со средства од основниот буџет на општина Струмица, покрај претходно предвидените 1.854.763,00 денари, дополнително е предвидено префрлување на средства во Програмата МБ во висина од 5.000.000,00 денари, а кои претходно беа предвидени во Програмата Г2 (Меѓународна соработка)“.

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3009/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

120.

Врз основа на Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 244/19), член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на

утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за уредување на
градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2022 година**

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21 и 2/22) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава:

VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти:

1. Во Програма ФА: Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) износот од „82.818.195 денари“ се заменува со износот „80.318.195 денари“

2. Во Програмата:

ГА: Нова населба во турско маало износот од „128.000.000 денари“ се заменува со износот „126.000.000 денари“

Во табелата:

Реден број 2 “Нов градски пазар“се брише, а се додава нова ставка:

ред. бр.	назив на активноста
2	Експропијација

2. Се додава нова Програма

ГАГ –Нов градски пазар 2.000.000 денари.

ред. бр.	назив на активноста
1.	Нов градски пазар

5. Се додава нова Програма ГАД –Габровски водопад ...7.000.000 денари

ред. бр.	назив на активноста
1.	Специјализирани возила за смет
2.	Изработка на 3 проекти за с. Габрово

5. Во Програмата ЈЛ: Други Комунални услуги (капитални трошоци) износот од „8.000.000 денари“ се заменува со износот „6.800.000 денари“.

6. Во Програмата ЈМ: Паркови и зеленила износот од „8.000.000 денари“ се заменува со износот „11.000.000 денари“

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3010/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

121.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за изградба и одржување
на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Струмица за 2022 година**

Во Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на

подрачјето на Општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните измени:

1. Во **ЈЗ** - Програмата - Јавно осветлување износот од „25.000.000,00 денари, се заменува со износот „30.000.000 денари, за тековната потрошувачка на електрична енергија, трансфер до ЈП за струја и за одржување на ул. осветлување.

2. Во Програма ЈА: Изградба на јавно осветлување износот од „10.000.000 денари“ се заменува со износот „9.000.000 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3011/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

122.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена и дополнувања на
Програмата за активности во
областа на заштитата на животната
средина на подрачјето на Општина
Струмица за 2022 година**

Во Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Програма R1: Заштита на животната средина и природа, износот од „11.500.000 денари“ се заменува со износот „13.500.000 денари“.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-3012/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

123.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

**Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
Општина Струмица од областа на
културата во 2022 година**

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ број 27/21 и 2/22) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Се додава нова Програма:

K1. Библиотекарство 150.000 денари

ред. бр.	назив на активност
1.	Трансфер

2. Се додава нова Програма

K2. Дом за деца и млади 150.000 денари

ред. бр.	назив на активност
1.	Трансфер

3. Во Програмата К3: Музичка и кинотечна дејност износот од „8.685.000 денари“ се заменува со износот „10.385.000 денари“.

Од табелата се бришат:

Реден број	Коминтент
37.	Поддршка за активности до дом за деца и малди Благој Мучето
38.	Поддршка за активности до ЛУБ Благој Јанков Мучето

4. Во Програмата К4: Културни манифестации и творештво износот од „1.000.000 денари“ се заменува со износот 2.000.000 денари.

5. Во Програмата КА: Култура - капитални расходи износот од „4.800.000 денари“ се заменува со износот „7.300.000 денари“.

Во табелата се додава:

р.б.	Назив на активност
4.	Галерија

6. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3013/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

124.

Врз основа на член 101 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 229/20), член 157 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20), член 22, став 1, точка 8, член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на

Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава 5 - Финансирање

1.Програма N1:Основно образование износот од „4.262.800 денари„ се заменува со износот „5.406.047 денари“.

Во табелата се менува и додава:

Назив на активност	
Училишни униформи за првачиња за учебната 2021/2022 и 2022/2023 год.	се менува
Училишен прибор за ученици од социјално загрозени семејства во учебната 2021/2022 и 2022/2023 год	се менува
Награди за наставници/стручни соработници	се додава
Организација на Свечена академија по повод 24-ти мај	се додава

2.Програма N2:Средно образование, износот од „232.000,00 денари“ се заменува со износот „262.000 денари“

Во табелата се додава:

Назив на активност
Награди за наставници/стручни соработници

3. Во Програмата NAA: Капитални инвестиции во образование износот од „6.000.000 денари се заменува со износот „ 3.085.000 денари“

Во табелата се додава:

Назив на активност
Метални решетки на прозорци во ООУ „Сандо Масев“ ПУ с. Баница
Заземјување (шест сонди) во ООУ „Сандо Масев“ ПУ с. Баница
Проект за спортско игралиште во ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица

4.Се додава нова Програма :

NB – Спортска сала во СОУ „Јане Сандански“ 8.500.000 денари

5.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

Бр.08-3014/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

125.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Програма
за измена и дополнување на
Програмата за активностите на
општина Струмица за областа на
социјалната заштита и заштитата на
децата во 2022 година

Во Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година („Службен гласник

на општина Струмица“ број 27/21) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Програмата V1 Детски градинки - износот од „1.000.000 денари“ се заменува со износот „2.071.203 денари“.

Се додаваат нови ставки:
- „Гликол за градинка ... 1.051.203 денари“.
- „Награди на воситувачи/стручни соработници 20.000 денари“.

2. Во Програмата V2 - износот од „6.000.000 денари“ се заменува со износот „6.025.200 денари“

Во потпрограмата „Лични асистенти во образование износот од „550.800 денари“ се заменува со износот „550.800 денари“.

3. Во Програмата VA: Капитални расходи за детски градинки:

- Се додава нова ставка „Фасада на градинка по анекс на договор 4.000.000 денари“.

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3015/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Во глава:

III. Урбанистички планови за село

По реден број 20 се додава

Р.б.	Објект	Износ денари
21	Урбанистички план за село Банско	Самофинансирање

Во глава

VII. Урбанистички проект

Реден број 7 наместо: „Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Б5-хотели и хотелски комплекси на КП1527 во КО Габрово, Општина Струмица“ се менува и гласи:

Р.б.	Објект	Износ денари
7	Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена А4 времено сметтување на КП1527 во КО Габрово, Општина Струмица.	Самофинансирање

126.

Врз основа на член 20 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/2020), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2022 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 27/21, 1/22 и 2/22), се вршат следните измени и дополнувања:

Во табелата по реден број 16 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
17.	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП194, КП196, КО Водоча, и на КП5109 и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица.	Самофинансирање
18	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Г2 – погон за производство на ПВЦ панели со магацин и стовариште на КП3036, за КО Костурино вгр, Општина Струмица.	Самофинансирање

2.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3016/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

127.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) и член 187 од Деловникот на Советот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 2/06 и 10/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к за давање согласност на Статутот на ЈПЗБК „Стационар - Лана“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутот на ЈПЗБК „Стационар - Лана“ Струмица бр. 01-01/1 од 20.04.2022 година, донесен од Управниот одбор на ова претпријатие.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3017/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

128.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишен план за вработување на ООМУ „Боро Џони“- Струмица

1. Се дава согласност на на Измената и дополнувањето на Годишен план за вработување на ООМУ „Боро Џони“- Струмица бр. 01-19/1 од 01.02.2022 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3018/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

129.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни кучиња на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни кучиња на ЈПЗБК „Стационар-Лана“ Струмица за 2022 година, број 01-03/1 од 21.04.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3019/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

130.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2022 година

1. Се дава согласност на Програмата за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ за 2022 година, бр. 01-356/1 од 20.04.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3020/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

131.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта“ Струмица- Струмица, за периодот 01.01 – 31.03.2022 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта“ Струмица - Струмица за периодот 01.01 – 31.03.2022 година бр. 01-355/1 од 20.04.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3021/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

132.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/22), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2020 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишната сметка со Годишен извештај, финансиски извештаи, објаснувачки белешки и биланси на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година

1. Се дава согласност Годишната сметка со Годишен извештај, финансиски извештаи, објаснувачки белешки и биланси на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2021 година бр. 02-1475/2 од 15.03.2022 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3023/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

133.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Одлуката за отстапување на моторно возило (автосмекар) донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за отстапување на моторно возило (автосмекар) донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр. 02-1475/6 од 15.03.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3023/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

134.

Врз основа на член 26-а од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе:

З а к л у ч о к

за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-3024/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

135.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Јане
Сандански“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3025/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

136.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУУД
„Димитар Влахов“ Струмица за 2021
година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3026/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

137.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на СОУ „Никола
Карев“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3027/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

138.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Гоце
Делчев“ Вељуса за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3028/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

139.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Св. Кирил
и Методиј“ Дабиле за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Дабиле за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3029/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

140.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Никола
Вапцаров“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3030/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

141.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Видое
Подгорец“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3031/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

142.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на

седницата одржана на 28.04.2022 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо
Масев“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“
Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3032/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

143.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2022 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3033/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

144.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2022 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Маршал
Тито“ Муртино за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3034/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

145.

Врз основа на член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/02)
и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на
општина Струмица („Службен гласник на
Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,
2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19),
Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 28.04.2022 година,
донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме
Груев“ Куклиш за 2021 година

1. Се усвојува Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Даме Груев“
Куклиш за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3035/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

146.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООУ „Герас
Цунев“ Просениково за 2021 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3036/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

147.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ООМУ „Боро
Џони“ Струмица за 2021 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3037/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

148.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска
радост“ Струмица за 2021 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2021 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3038/1 Совет на општина Струмица
29.04.2022 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.